

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр 5/02) и член 11 став 1 точка 4 од Статутот на на општина Конче а согласно член 27 точка 4 и 5 од Законот за финансирање на Единиците на локална самоуправа (" Сл.Весник на РМ" бр. 61/04, 96/04,67/07, 156/09, бр.47/11, 192/15 и 209/18 и 244/19), Советот на општина Конче на 53-та седница одржана на ден 30.12.2020 година, донесе

**БУЏЕТСКИ КАЛЕНДАР  
ЗА 2021 ГОДИНА**

Со Буџетскиот календар за 2021 година се определуваат роковите, активности и одговорноста во донесувањето на Буџетот на општина Конче како што следува:

Рок до	Буџетски активности- одговорност
Септември	Градоначалникот подготвува општински буџетски циркулар со образложение за потребните средства до општинските буџетски корисници
15 Октомври	Министерот за финансии доставува Буџетски циркулар со насоки за изготвување на Предлог буџетите за наредната година
Октомври	Општинските буџетски корисници ги доставуваат предлог-пресметките за наредната година со образложение за висината на износите по позиции
Октомври	Одделот за Буџет врши преговарање и анализирање на доставените предлог пресметки и ги одредува приоритетите и одрбите за новиот Нацрт буџет
31 Октомври	Одделението за финансиски прашање го изготвува нацрт Буџетот за наредната година. Градоначалникот го разгледува и одобрува Нацрт Буџетот го разгледува комисијата за финансирање и буџет и се доставува на разгледување на Советот
Ноември	а) Нацрт буџетот се доставува до Советот на општината б) Се објавува содржината на Нацрт буџетот и се дава достапност до јавноста в) се одржуваат јавни расправи
Декември	Одделение за финансиски прашања изготвува Предлог буџет на општината и градоначалникот го доставува до Советот на општината.
Крај на Декември	Предлог- Буџетот го разгледува комисијата за финансирање и буџет Седница на Советот на Општината за донесување на буџетот за наредната буџетска година
Јануари	Започнува новата Буџетска година

Буџетскиот календар влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на општината.

Број 08-1591/6  
Дата 30.12.2020  
Конче

Совет на општина Конче  
Претседател,  
Исмаил Куртов,